



Политика за квалитет на Македонски Телеком АД - Скопје

Во едно променливо и високо конкурентно пазарно окружување, приватните и деловните корисници бараат сите услуги да им бидат на едно место, што им овозможува, во секое време и на секаде, постојан пристап до информации преку разни уреди и платформи. Македонски Телеком АД – Скопје ги следи глобалните трендови во бизнисот, па оттука квалитетот е еден од највисоките приоритети и важна цел на друштвото. Востоставен е еден сеопфатен систем за управување со квалитет којшто се базира на принципите на Управување со скупчен квалитет, а неговото постојано подобрување е една од основните цели на друштвото.

Наши вредности и цели

- Врвниот менаџмент на Македонски Телеком АД – Скопје се стреми и се залага компанијата **да биде високо ценета услужна и водечка телекомуникациска компанија во Европа**, лидер на пазарот на конвергирани (фиксни и мобилни) и ИКТ услуги.
- **Разбирање и задоволување на потребите и барањата на корисниците** преку обезбедување на **висок квалитет и услуги со највисока вредност (дигитализирани и персонализирани)** без оглед дали се користат во домот, на работа или во движење за сите сегменти на корисници користејќи директни и индиректни канали на продажба и дистрибуција на услуги и со имплементирање на нови технологии согласно со најновите глобални стандарди.
- **Лидерството во технологијата** да го преточиме во најдобро корисничко искуство.
- Македонски Телеком АД – Скопје се залага за создавање на корпоративна **култура која поддржува трансформација и иновативност** во секојдневното работење како и тимска работа и зајакнување на „Т“ брендот
- Со следење на барањата од стандардот ISO 9001:2015, Македонски Телеком АД – Скопје во своето работење применува **приод за организација на процесите** со главен акцент на дефинирањето и спроведувањето на процесите кои се важни за подобрување на резултатите на компанијата, и постојаното добивање и користење на податоците од овие процеси при одлучувањето
- Сеопфатно **се мери задоволството на корисниците и вработените**, а резултатите се анализираат со цел да се подобри ефикасноста на нашето работење и ние ќе работиме на зголемување на квалитетот на нашите услуги
- Наша цел е идентификување со корпоративна култура на **постојано подобрување и раст со** развој на компетентни вработени преку соодветни обуки што ќе им овозможи совесно и професионално да ги извршуваат нивните задачи.
- Креирање и одржување на **взајемно корисни односи со нашите добавувачи и аутсорсирани компании**.

Скопје, септември 2019

Главен извршен директор
Никола Љушев

Верзија 4

Македонски Телеком АД Скопје, сите права се заштитени